

Belehrung nach § 54 Abs. 2 Nr. 8 i.V.m. § 53 AufenthG, § 53 Abs. 2 i.V.m. § 41 Abs. 1 Nr. 2 BZRG

Ein Ausländer kann ausgewiesen werden, wenn er falsche oder unvollständige Angaben zur Erlangung eines deutschen Aufenthaltstitels oder eines Schengen-Visums macht.

Der Antragsteller ist verpflichtet, alle Angaben nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Sofern er Angaben verweigert oder bewusst falsch oder unvollständig macht, kann dies zur Folge haben, dass der Visumantrag abgelehnt bzw. der Antragsteller aus Deutschland ausgewiesen wird, sofern ein Visum bereits erteilt wurde.

Die Behörde hat gem. § 53 Abs. 2 i.V.m. § 41 Abs. 1 Nr. 2 BZRG ein unbeschränktes Auskunftsrecht über die im Bundeszentralregister eingetragenen nicht zu tilgenden Verurteilungen, auch wenn diese nicht mehr im Führungszeugnis aufgenommen werden. Daher ist der Antragsteller verpflichtet, auch strafrechtliche Verurteilungen, die nicht in ein Führungszeugnis aufgenommen werden, anzugeben.

Durch die Unterschrift bestätigt der Antragsteller, dass er vor der Antragstellung über die Rechtsfolgen verweigerter, falscher oder unvollständiger Angaben im Visumverfahren belehrt worden ist.

Krankenversicherung:

Mir ist bekannt, dass ich für die Einreise und den Aufenthalt in Deutschland über ausreichenden Krankenversicherungsschutz verfügen muss. Der Mindestversicherungsschutz muss derzeit eine Höhe von 30.000 Euro abdecken. Bei fehlendem Krankenversicherungsschutz ist mit einer Einreiseverweigerung zu rechnen.

Für Fachkräfte gem. §§ 18a, 18b, 18g, 16a, 16d AufenthG und § 19c Abs. 1 AufenthG i.V.m. §6 BeschV:

Erklärung zum beschleunigten Fachkräfteverfahren:

Mein künftiger Arbeitgeber betreibt bereits in Deutschland ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren zu meiner Einreise nach Deutschland

- bei _____ (Behörde eintragen).
- ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren wird aktuell nicht betrieben.
- ein Verfahren für meine Einreise als Fachkraft wurde bereits in _____ (Monat/Jahr) bei _____ (Behörde) betrieben, das wie folgt rechtskräftig abgeschlossen wurde: _____.

Sollte mein Arbeitgeber ein beschleunigtes Fachkräfteverfahren in Deutschland noch beantragen, werde ich die Auslandsvertretung unaufgefordert informieren. Mir ist bekannt, dass in diesem Fall das Visumverfahren bis zur Entscheidung der Behörde in Deutschland ausgesetzt werden kann.

Поука според член 54 став 2 точка 8 во врска со член 53 од Законот за престој, чл. 53 став 2 во врска со член 41 став 1 точка 2 од Законот за Сојузен централен регистар

Странец може да биде протеран доколку при постапката за добивање на дозвола за престој за Германија или германска шенген виза дава погрешни, неистинити или непотполни изјави.

Подносителот на барањето е должен да ги даде сите информации при потполна свест и совест. Доколку одбие да даде информации или свесно дава погрешни, неистинити или непотполни информации, барањето за издавање на виза може да се одбие односно дозволата за престој може да се одземе и странката може да се депортира од Германија, во случај визата веќе да е одобрена.

Службата според чл. 53 став 2 в. в. со член 41 став 1 точка 2 од Законот за Сојузен централен регистар има право на неограничени информации за пресудите што се внесени и не се избришани во Сојузниот централен регистар, дури и кога тие повеќе не се внесуваат во Уверението за неосудуваност. Затоа подносителот на барањето е обврзан да ги наведе сите кривично-правни пресуди, што не се наведуваат во Уверението за неосудуваност. Подносителот на барањето потврдува со својот потпис дека пред поднесувањето на барањето бил запознат со правните последици во случај на одбивање на давање на податоци, или ако даде погрешни или нецелосни податоци во постапката за издавање на виза.

Здравствено осигурување:

Познато ми е дека за влез и престој во Германија мора да поседувам доволно здравствено осигурување. Минималното покривање за медицински третман во моментот изнесува 30.000 евра. Во отсуство на здравствена заштита може да се одбие влезот.

За стручна работна сила според член 18a, 18b, 18g, 16a, 16d од законот за престој и член 19c став 1 од законот за престој во врска со член 6 од Регулативата за вработување на Сојузна Република Германија:

Изјава за забрзана постапка за стручна работна сила:

Мојот иден работодавач во Германија веќе започна забрзана постапка за стручна работна сила за мојот влез во Германија

- во _____ (внесете служба).
- во моментот не се води забрзана постапка за стручна работна сила.
- постапка за мојот влез во Германија како стручна работна сила веќе беше спроведена во _____ (месец/година) во _____ (служба), која беше законски заклучена на следниов начин: _____.

Доколку мојот работодавач сепак поднесе барање за забрзана постапка за стручна работна сила во Германија, јас веднаш ќе ја известам Германската Амбасада во Скопје. Свесен сум дека во овој случај постапката може да се одложи, додека службите во Германија не донесат одлука.

Udhëzim sipas § 54 paragrafi 2 pika 8 në lidhje me § 53 të Ligjit për qëndrim, § 53 paragrafi 2 në lidhje me § 41 paragrafi 1 pika 2 të LRQF

Një i huaj mund të dëbohet nga Gjermania, nëse ai gjatë procedurës për dhënie e vizës paraqet të dhëna të pasakta ose të paplota me qëllim fitimin e lejes së qëndrimit në Gjermani ose marrjen e vizës Schengen.

Parashtruesi i kërkesës është i detyruar t'i paraqesë të gjitha të dhënat me ndërgjegje dhe sipas dijenisë. Të dhënat e pasakta ose të paplota të paraqitura me vetëdije mund të kenë si pasojë refuzimin e kërkesës për vizë gjegjësisht ndërprerjen (pezullimin) e lejes së qëndrimit dhe dëbimin e parashtruesit të kërkesës nga Gjermania, në rast se paraprakisht atij i është dhënë viza.

Në bazë të § 53 paragrafi 2 në lidhje me § 41 paragrafi 1 pika 2 e LRQF-së (Ligjit për Regjistrin Qendror Federal) autoriteti ka të drejtë të pakufizuar të kërkojë informata rreth dënimeve penale të pashlyeshme të regjistruara në Regjistrin Qendror Federal, edhe nëse ato dënime nuk figurojnë më në certifikatën e gjendjes penale. Andaj parashtruesi i kërkesës për vizë është i obliguar të deklarohet edhe për dënimet penale të cilat nuk figurojnë në certifikatën e gjendjes penale. Me nënshkrimin e tij parashtruesi i kërkesës konfirmon se është informuar mbi pasojat juridike të paraqitjes së të dhënave të pasakta ose të paplota gjatë procedurës së dhënies së vizës.

Sigurimi shëndetësor:

Jam në dijeni se për hyrje dhe qëndrim në Gjermani duhet të posedoj sigurim të mjaftueshëm shëndetësor. Shuma minimale për mbulimin e shpenzimeve të trajtimit mjekësor aktualisht është 30.000 euro. Në mungesë të sigurimit shëndetësor mund të më ndalohet hyrja.

Për punonjës të kualifikuar sipas §§ 18a, 18b, 18g, 16a, 16d të Ligjit për qëndrim dhe § 19c paragrafi 1 të Ligjit për qëndrim, në lidhje me § 6 të Rregullores për punësim:

Deklaratë për procedurë të përshpejtuar për punonjës të kualifikuar:

Punëdhënësi im i ardhshëm tashmë e ka filluar procedurën e përshpejtuar për punonjës të kualifikuar lidhur me hyrjen time në Gjermani

- në _____ (shënoni institucionin).
- aktualisht nuk zhvillohet procedurë e përshpejtuar për punonjës të kualifikuar.
- Procedura për hyrjen time në Gjermani si punonjës i kualifikuar tashmë është zbatuar në _____ (muaji/viti) në _____ (institucioni), dhe ligjërisht ka përfunduar me sa vijon: _____.

Nëse punëdhënësi im i ardhshëm megjithatë parashtron kërkesë për procedurë të përshpejtuar për punonjës të kualifikuar në Gjermani, unë menjëherë do ta informoj Ambasadën Gjermane në Shkup. Jam në dijeni se në një rast të tillë procedura e vizës mund të prolongohet, derisa autoritetet në Gjermani të sjellin vendim.

Datum und Unterschrift / Датум и потпис / Data dhe nënshkrimi: _____